

СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар од учебната 2022/2023 година
и заверка на летен семестар во учебната 2021/2022 год.

Запишувањето ќе се врши од 26.09 до 30.09.2022 год.

Потребни документи:

1. Пополнет Образец за заверка на летен семестар,
2. Пополнет Образец за запишување зимски семестар,
3. Лист за статистика,
4. Уплатница за наплатени 100 евра (денарска противвредност) за упис I рата (зимски семестар) на ж.с. на факултетот или 200 евра (денарска противвредност), (кофинансирање и вонредни студенти)
 - приходна шифра 012.
5. Студентите кои имаат пријавено пракса, доставуваат потврда и пријава за обавена стручно практична работа потпишани од проф. д-р Македонка Стојановска и/или феријална пракса потпишани од проф. д-р Бојан Симовски.
6. Уплатница за уплатени 750,00 ден. на ж.с. на УКИМ (освен за студенти кои запишуваат до 20 кредити)
 - цел на дознака: „за ИКСА на УКИМ“
 - приходна шифра 012 (**на ж.с-ка на УКИМ!**).
 - за повикување на број (задолжување) треба да стои 08-305
 - сметка на буџетски корисник 1600103689-788-18

7. Уплатница за неположени испити (предмети кои се запишуваат по втор и повеќе пати) од непарните семестри. Уплатата се врши по кредити (согласно Одлука бр. 02-618/2 од 06.09.2017 год.) на ж.с. на факултетот
 - приходна шифра 013
 - За редовни студенти цената на чинење на кредит е 205,00 ден., а за вонредни студенти цена на чинење на кредит е 410,00ден.
8. Уплатница за уплатени 100,00 ден. за тетратки (за сите студенти) на ж.с. на факултетот
 - приходна шифра 019
9. Уплатница за обнова на книжен фонд 250,00 ден на ж.с. на факултетот (освен за студенти кои запишуваат до 20 кредити)
 - приходна шифра 019
10. Уплатница за материјални средства за лабораториски вежби 600,00 ден. на ж.с. на факултетот (освен за студенти кои запишуваат до 20 кредити).
 - приходна шифра 019
11. Уплатница за „средства за Факултетско студентско собрание (ФСС)“ во висина од 100,00 ден. на ж.с. на факултетот
 - приходна шифра 019,
12. Уплатница „средства за Универзитетско студентско собрание (УСС)“ во висина од 150 ден. на жиро сметка на факултетот
 - приходна шифра е 019
13. Студентите можат да запишат семестар и со помал ангажман од 20 кредити и за запишување семестар ќе извршат уплата на сметка на факултетот од 2.500,00 ден. и плус цената по запишани кредити. Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се однесува за студенти запишани по акредитација од 2013. и акредитација од 2018. година.
 - приходна шифра 019
14. Студентите кои запишуваат празен семестар , со веќе запишана дипломска работа вршат уплата од 600,00 ден. за упис на зимски семестар.

СИТЕ СТУДЕНТИ СЕМЕСТАРОТ ГО ЗАПИШУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ.

НАПОМЕНА:

ЗАПИШУВАЊЕТО ПО НАЗНАЧЕНИОТ РОК (30.09.2022 ГОД.) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТ И ТОА:

- 1.000,00 доколку запишувањето се изврши од 03-ти до 07-ми октомври,
- 1.500,00 доколку запишувањето се изврши од 10-ти до 14-ти октомври,
- 2.500,00 доколку запишувањето се изврши на 17.10.2021 год., и после тој датум. Запишувањето семестар после вториот вонреден термин се врши по претходно писмено барање.

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА